

## УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА JAVA ТОКЕН

За најава со JAVA токен потребно е инсталација на следниве компоненти:

1. **Aseba Crypto Signer R2** од следниов линк:  
<https://www.24x7.com.mk/Downloads/Asseco/aseba-crypto-signer-1.0.1.14.msi>
2. **Gemalto Classic Client**

Во зависност од типот на оперативниот систем (32 или 64 -битен оперативен систем), потребно е да се инсталира соодветниот софтверски пакет на **Gemalto Classic Client**.

Проверката на типот на оперативен систем се прави на следниов начин:

Со десен клик на иконата **Computer** или **My Computer**, се одбира **Properties**, во табот **General** се наоѓа информацијата за типот на оперативниот систем:


- 32-bit Operating System
- 64-bit Operating System

За инсталација на софтверот, кликнете на линкот за инсталација кој одговара на типот на Вашиот оперативен систем:

[Classic Client v6.3 x32 \(for 32-bit OS\)](#)

[Classic Client v6.3 x64 \(for 64-bit OS\)](#)

На прозорецот што ќе се појави се избира **Run** (Слика 1).



Слика 1

(**Напомена:** Во ова упатство како пример е употребен софтвер Classis Clientv.6.1 за 64-битен Windows 7 оперативен систем)


**ВАЖНО:** За корисниците на Windows 8/8.1 оперативниот систем како предуслов за инсталирање на Gemalto софтверот за Java ТОКЕН е инсталација на .NET Framework 3.5 кој може да се преземе и инсталира од локацијата <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22>.

Инсталацијата на софтверот за Java ТОКЕН, Gemalto Classic Client, започнува со прозорец како на Слика 2, со избирање на копчето **Next**.




Слика 2

Доколку се согласувате со лиценциот договор се избира „I accept the terms in the license agreement“, а потоа се кликнува на **Next** ( Слика 3):



Слика 3

На следниот прозорец (Слика 4) е наведена локацијата каде што ќе биде инсталиран со




Слика 4

На следниот прозорец (Слика 5), се оди на **Install**:



Слика 5

Кога ќе заврши инсталацијата, се кликува на **Finish** (Слика 6)



Слика 6

На прашањето „Дали сакате да се рестартира вашиот компјутер?“ ( Слика 7), се избира **Yes**.



Слика 7

Откако компјутерот ќе се рестартира, постапката за инсталација на софтверот Gemalto Classic Client Toolbox за ТОКЕН е завршена.

**ВАЖНО:** Постапка за инсталација на софтвер опишана во точка 2 треба да се повтори на секој компјутер на којшто сакате да го користите Java ТОКЕН на Gemalto.